



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Вторник, 29 мај 1956
Број 14 Година XII

Претплатата за 1956 год. изнесува
800 дин. Овој број чини 20 динари
Чековна сметка број 802-Т-698

107.

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

На основа чл. 71 т. 11 од Уставниот закон
за основите на општественото и политичкото
устројство и органите на власта на Народна
Република Македонија, се прогласува Зако-
нот за органите на управата во Народна Ре-
публика Македонија, што го усвои Народното
собрание на Народна Република Македонија
на седницата на Републичкиот собор одржана
на 23 и 24 мај 1956 година.

У. бр. 10
29 мај 1956 година
Скопје

Претседател Претседател
на Народното собрание, на Извршниот совет,
Лазар Колишевски, с.р. Љупчо Арсов, с.р.

ЗАКОН

ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. УВОДНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се утврдуваат државните
секретаријати, републичките совети, секре-
таријатите на Извршниот совет и другите
републички органи на управата, што се под
непосреден надзор на Извршниот совет и се
пропишуваат основни одредби за советите и
органите на управата на народните одбори.

Член 2

Надлежноста на републичките органи на
управата и републичките совети, како и над-
лежноста на органите на управата и советите
на народните одбори се утврдува со за-
кон и други прописи, а во согласност со над-
лежноста на Народна Република Македо-
нија односно народните одбори и во рамки-
те на нивниот делокруг утврден со овој за-
кон.

Член 3

Одредбите од Сојузниот Закон за држав-
ната управа, што се однесуваат на републич-

ките органи на управата и републичките со-
вети, како и на советите и органите на упра-
вата на народните одбори непосредно се при-
менуваат во Народна Република Македо-
нија.

II. РЕПУБЛИЧКИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОВЕТИ

1) Републички органи на управата

Член 4

Државни секретаријати се:

Државен секретаријат за внатрешни ра-
боти;

Државен секретаријат за правосудна уп-
рава;

Државен секретаријат за работи на фи-
нансиите.

Член 5

Секретаријати на Извршниот совет се:

Секретаријат за законодавство и органи-
зација;

Секретаријат за општи стопански работи;

Секретаријат за индустрија;

Секретаријат за земјоделство;

Секретаријат за шумарство;

Секретаријат за сообраќај;

Секретаријат за стоков промет;

Секретаријат за комунални работи и ур-
банизам;

Секретаријат за труд;

Секретаријат за општа управа.

Член 6

За вршење управните работи во областа
на планирањето од републичка надлежност
постои како управна установа Завод за сто-
панско планирање.

Директорот на Заводот за стопанско пла-
нирање има положба на државен секретар.

Член 7

За вршење работите на статистичката
служба од републичка надлежност постои
како управна установа Завод за статистика.

Член 8

Извршниот совет може со уредба оддел-
ните секретаријати на Извршниот совет и
управните установи утврдени со овој закон
да ги укинува и спојува, како и да го менува
нивниот делокруг одреден со овој закон.

Уредбите за укинување и спојување на
секретаријатите на Извршниот совет и

менување на нивниот делокруг се поднесуваат на накнадна потврда на Народното собрание на Народна Република Македонија.

2) Републички совети

Член 9

Советите се извршно-управни органи што се основаат во областа на просветата, културата, народното здравје, социјалната заштита и другите области во кои се применува општествено управување.

Советите вршат одредени извршни работи што со закон им се ставени во надлежност и управните работи од републичка надлежност во областа за која се основани.

Член 10

Републички совети се:

- Совет за школство;
- Совет за просвета и култура;
- Совет за народно здравје;
- Совет за социјална заштита.

Член 11

Работите од надлежноста на советот ги врши совет како колективен орган и секретаријат на советот.

Советот како колективен орган работите од својот делокруг ги врши на седници.

Член 12

Советот како колективен орган го сочинуваат претседател и членови на советот избрани од самоуправни установи, стручни и општествени организации како и граѓани што со своите лични и стручни способности можат да придонесат во остварување задачите на советот.

Бројот на членовите на советот го утврдува Извршниот совет.

Член 13

Самовправните установи, стручните и општествените организации своите претставници во советите ги избираат од редот на своите членови. Претставниците на установите и организациите по правило ги избира највисокиот орган на установата односно организацијата, а ако изборот на претставниците паѓа помеѓу заседание на највисокиот орган (годишно собрание, пленум и слично), изборот го врши друг орган на установата односно организацијата (извршен орган и сл.). Одлуката за изборот во свој случај му се поднесува на накнадна потврда на највисокиот орган на установата односно организацијата.

Претседателот и членовите на советите од редот на граѓаните ги именува Извршниот совет.

Извршниот совет одредува кои установи и организации избираат свои претставници во советите, како и бројот на претставниците што установите и организациите ги избираат во одделните совети.

Член 14

Членовите на советите се избираат односно именуваат за две години. Секоја година се врши избор односно именување на половината членови на советот.

Никој не може да биде член на еден ист совет повеќе од два мандатни периоди еднопруго.

Извршниот совет односно установата и организацијата може и пред истекот на времето за кое членовите на советот се именувани односно избрани да го разреши од должност односно отповика членот на советот што Извршниот совет го именувал односно кого установата и организацијата го избрала и место него да именува односно избере друг член на советот.

Советот може да му предложи на Извршниот совет, установата и организацијата да го разреши од должност односно отповика членот на советот што Извршниот совет го именувал односно кого установата и организацијата го избрала и место него да именува односно избере друг член на советот ако истиот не ја врши редовно својата должност во советот.

Извршниот совет односно установата и организацијата во случаите од став 3 и 4 на овој член истовремено со разрешувањето од должноста односно отповикувањето на членот на советот ќе именува односно избере нов член на советот.

Одредбите од став 1 на член 13 од овој закон за изборот на членовите на советите од установи и организации во сè важат и при отповикувањето на членовите на советите.

Член 15

Изборот односно именувањето како и отповикувањето и разрешувањето од должноста на претседателот и членовите на советите се објавува во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Член 16

Секој совет има секретаријат на советот.

Советите со сроден делокруг можат да имаат заеднички секретаријат.

Кои совети имаат заеднички секретаријат одлучува Извршниот совет.

Член 17

Со работата на секретаријатот на советот непосредно раководи секретар на советот.

Секретарот на советот го именува и разрешува Извршниот совет.

Член 18

Секретарот за својата работа и работата на секретаријатот му одговара на Извршниот совет.

Секретарот ги подготвува работите од делокругот на советот и за извршување на заклучоците на советот му одговара на советот. Секретарот е должен да постапи по смерниците на советот.

Член 19

Извршните работи од делокругот на советот ги врши самиот совет, а управните работи секретаријатот на советот, доколку некои управни работи, за кои тоа е одредено со закон и пропис донесен на основа закон, не ги врши самиот совет.

Член 20

Советот како колективен орган се грижи за извршување на законите и прописите на Сојузниот извршен совет и Извршниот совет, доколку извршувањето на овие прописи изрично не е ставено во надлежност на Извршниот совет; дава иницијатива за подготвување републички закони и прописи на Извршниот совет и му предлага на Извршниот совет донесување на овие прописи; донесува прописи за извршување на републичките закони, освен кога донесувањето на тие прописи е ставено во надлежност на Извршниот совет; претресува прашања од заеднички интерес за општественото управување во областа за која советот е основан и во тој поглед става предлози, презема иницијатива и дава препораки за работа на другите органи, установите и организациите во соодветната област; дава потврда односно согласност на прописите што ги донесуваат народните одбори или други државни органи, доколку таква потврда односно согласност е пропишана; ги именува и разрешува членовите на раководните органи на општественото управување на установите и врши управни работи што со закон и други прописи му се ставени во делокруг.

Советот го утврдува предлогот на претсметката на советот.

Советот донесува правилници, наредби и упатства, а може да им дава препораки на народните одбори, самоуправните установи, стручните и општествените организации за работата во областа за која е основан.

Советот може да го овласти секретарот на советот да донесува упатства по одредени прашања од надлежноста на советот.

Член 21

Секретаријатот на советот во вршењето на управните работи од надлежноста на советот непосредно ги извршува и се грижи за извршувањето на прописите и другите акти на претставничките тела, Сојузниот извршен совет и Извршниот совет како и прописите и заклучоците на советот; подготвува по налог на советот и Извршниот совет нацрти на прописи што ги донесува советот односно што советот му ги предлага на Извршниот совет; ја извршува претсметката на советот; води управна постапка и донесува решенија; врши надзор над законитоста на работата на советите и органите на управата на народните одбори; решава за службеничките и работните односи на службениците и

работниците на советот, доколку тоа не спаѓа во надлежност на Извршниот совет или доколку со закон не е инаку одредено; дава потврда односно согласност на решенијата за службеничките односи на службениците на народните одбори и установите, во случај кога таква согласност е пропишана; ги врши правата и должностите одредени со Законот за државната управа и другите прописи спрема самоуправните установи и организации од областа за која советот е образуван, а врши и други права и должности утврдени во овој закон и прописите за надлежноста на советот.

Секретаријатот на советот ја обезбедува стручната служба за вршење работите од надлежноста на Извршниот совет.

3) Делокруг

а) Државни секретаријати

Член 22

Државниот секретаријат за внатрешни работи ги врши управните работи од републичка надлежност во областа на заштитата на државната безбедност и јавниот поредок, слободата и правата на граѓаните, општествениот и личниот имот, извршувањето на казните, внатрешниот мир и ред и граѓанската состојба.

Член 23

Државниот секретаријат за правосудна управа ги врши управните работи од републичка надлежност во областа на правосудната управа, води статистички податоци за работењето на судовите, ја следи работата на адвокатурата и ги врши административните работи во врска со помилувањата.

Член 24

Државниот секретаријат за работи на финансите го следи финансиското извршување на републичкиот општествен план и ги врши управните работи од републичка надлежност во областа на финансиските обврски на стопанските и другите организации и граѓаните спрема општествената заедница, како и приходите на општествените фондови во областа на кредитите (краткорочни и долгорочни); подготвувањето, извршувањето и контролата над извршувањето на републичкиот буџет и буџетското, сметководственото и материјалното работење на лажавните органи, установите и општествените фондови, финансискиот надзор над банките и другите кредитни и осигурителните установи што ги основаат републичките органи; финансиското работење на стопанските и општествените организации; како и во областа на имотните односи во поглед земјиштата и евиденцијата и заштитата на општонародниот имот (аграрна реформа и колонизација, експропријација, национализација,

конфискација, земјишен фонд, промет на земјишта и згради).

Во состав на Државниот секретаријат за работи на финансиите се: Управата за приходи и Финансискиот инспектор.

Државниот секретаријат за работи на финансиите спрема Геодетската управа ги врши правата и должностите одредени во член 43 од Законот за државната управа, а спрема Комисијата за катастар правата и должностите одредени во член 50 од истиот закон.

Член 25

Државните секретаријати, во рамките на својот делокруг, ги вршат правата и должностите одредени со Законот за државната управа и другите прописи спрема самостојните установи, стопанските здруженија и другите самостојни организации што ги основаат републичките органи или чија дејност се однесува на територијата на Народна Република Македонија.

б) Републички совети

Член 26

Советот за школство врши одредени извршни, како и управните работи од републичка надлежност во областа на школството и наставата, претшколското образование, војармиското воено воспитание и во другите области на школувањето и наставата.

Советот за школство ги врши правата и должностите одредени во член 46 од Законот за државната управа спрема Заводот за проучување и унапредување на школството.

Член 27

Советот за просвета и култура врши одредени извршни, како и управните работи од републичка надлежност во областа на општото просветување, физичката култура, радиодифузната служба, театарот, филмот и другите области на културата и науката.

Советот за просвета и култура ги врши спрема Државниот архив и Заводот за заштита на културните паметници и природните реткости правата и должностите одредени во член 46 од Законот за државната управа, а спрема Комисијата за преглед на филмови правата и должностите одредени во член 50 од истиот закон.

Член 28

Советот за народно здравје врши одредени извршни, како и управните работи од републичка надлежност во областа на заштитата на народното здравје, организацијата на здравствената мрежа и снабденоста на Републиката со лекови, санитарски уреди и друг санитарски материјал.

Советот за народно здравје ги врши спрема Санитарниот инспекторат правата и должностите одредени во член 48 од Зако-

нот за државната управа, а спрема Централниот хигиенски завод правата и должностите одредени во член 46 од истиот закон.

Член 29

Советот за социјална заштита врши одредени извршни како и управните работи од републичка надлежност во областа на општата социјална заштита, а особено заштитата на воените инвалиди од војните, мајката и детето, малолетните, како и старателството и другите области на социјалната заштита на граѓаните.

Советот за социјална заштита спрема Инвалидската комисија ги врши правата и должностите одредени во чл. 50 од Законот за државната управа.

Член 30

Републичките совети, во рамките на својот делокруг ги вршат правата и должностите одредени со Законот за државната управа и другите прописи спрема самостојните установи, стопанските здруженија и другите самостојни организации, што ги основаат републичките органи или чија дејност се однесува на територијата на Народна Република Македонија.

в) Секретаријати на Извршниот совет

Член 31

Секретаријатот за законодавство и организација ги подготвува нацртите на законите и прописите на Извршниот совет, доколку тоа не спаѓа во делокруг на државните секретаријати, советите, другите секретаријати на Извршниот совет и другите органи на управата; ја ускладува работата за изработката на сите прописи од гледна точка на единството на правниот систем и техничко-правната обработка и му дава мислење на Извршниот совет во поглед утврдувањето на предлозите на правните прописи и организационите мерки како и по сите други правни прашања за кои решава Извршниот совет; го проучува прашањето за изградбата на уставниот и правниот систем и му дава на Извршниот совет предлози и мислења по тие прашања; ги следи и проучува прашањата за организацијата на државните органи и му дава на Извршниот совет предлози и мислења по овие прашања; им дава мислења на републичките органи на управата по нацртите на прописите што тие му ги доставуваат на мислење; ја следи законитоста на прописите на републичките органи на управата и му укажува на Извршниот совет на прописите на тие органи што се во спротивност со закони и други прописи; ги врши стручните работи во рамките на надлежноста на Извршниот совет во областа на надзорот над законитоста на работата на народните одбори; се грижи за спроведување на прописите за изборниот

систем за претставничките тела и органите на работничкото самоуправање; му укажува стручна правна соработка на Народното собрание; се грижи за објавувањето на републичките прописи и службените публикации во „Службен весник на НРМ“ и врши надзор над „Службен весник на НРМ“.

Член 32

Секретаријатот за општи стопански работи го следи извршувањето на републичкиот општествен план во целина; ги средува и обработува податоците за стопанството како целина и за извршувањето на републичкиот општествен план, му поднесува на Извршниот совет повремени анализи и извештаи за движењето на стопанството; го проучува дејството на стопанскиот систем и текуштата економска политика и му дава на Извршниот совет предлози по тие прашања како и предлози за преземање мерки во поглед на извршувањето на општествените планови и текуштата економска политика, му дава на Извршниот совет мислења по сите предлози и мерки што се однесуваат на извршувањето на републичкиот општествен план и стопанството како целина; му дава на Извршниот совет мислења за правните прописи од областа на стопанството што ги донесува Извршниот совет, соработува со Законот за стопанско планирање во изработката на текуштиот општествен план и соработува со стопанските комори, институтите и другите организации од областа на стопанството.

Секретаријатот за општи стопански работи спрема Комисијата за одобрување на инвестиционите програми ги врши правата и должностите одредени во член 50 од Законот за државната управа.

Член 33

Секретаријатот за индустрија го следи извршувањето на републичкиот општествен план во областа на индустријата, градежништвото и занаетчиството, како и движењето на индустриското производство, градежништвото и занаетчиството и дејството на стопанскиот систем и економските мерки во тие области; го обезбедува спроведувањето на прописите за индустриско-техничките инспекции, ја следи работата на установите, институтите и другите организации во областа на унапредувањето на производството и продуктивноста на трудот и му дава на Извршниот совет предлози за донесување прописи и мерки во таа област; ги врши и другите управни работи од републичка надлежност во областа на индустријата, градежништвото и занаетчиството, доколку некои од тие работи не се ставени во надлежност на други републички органи на управата.

Во состав на Секретаријатот за индустрија се: Инспекторатот за парни котли, Рудар-

ско-металургискиот инспекторат, Градежниот инспекторат и Електро-енергетскиот инспекторат.

Секретаријатот за индустрија спрема Комисијата за ревизија на проекти ги врши правата и должностите одредени во член 50 од Законот за државната управа.

Член 34

Секретаријатот за земјоделство го следи извршувањето на републичкиот општествен план во областа на земјоделството, ветеринарството и рибарството, како и движењето на производството и дејството на стопанскиот систем и економските мерки во овие области, го следи развитокот на земјоделското задругарство и му предлага на Извршниот совет прописи и мерки за унапредување на задругарството; ја следи работата на установите, институтите и другите организации за унапредување на земјоделството, ветеринарството и рибарството и му дава на Извршниот совет предлози за донесување прописи и мерки во тие области; ги врши и другите управни работи од републичка надлежност во областа на земјоделството, ветеринарството и рибарството, доколку некои од тие работи не се ставени во надлежност на другите републички органи на управата.

Секретаријатот за земјоделство спрема Управата за водостопанство ги врши правата и должностите одредени во член 43 од Законот за државната управа.

Член 35

Секретаријатот за шумарство го следи извршувањето на републичкиот општествен план во областа на шумарството и ловството како и движењето на шумското стопанство и дејството на стопанскиот систем и економските мерки во овие области, ја следи работата на установите, институтите и другите организации за унапредување на шумарството и ловството и му дава на Извршниот совет предлози за донесување прописи и мерки во тие области; ги врши и другите управни работи од републичка надлежност во областа на шумарството и ловството, доколку некои од тие работи не се ставени во надлежност на другите републички органи на управата.

Член 36

Секретаријатот за сообраќај го следи извршувањето на републичкиот општествен план во областа на патниот и езерскиот сообраќај и патиштата, како и движењето на стопанството и дејството на стопанскиот систем, сообраќајните тарифи и мерките во таа област, му предлага на Извршниот совет донесување на прописи и мерки за изградбата; одржувањето и подобрувањето на сообраќајот и патната мрежа; ги врши и другите управни работи од републичка надлежност во

областа на сообраќајот и патиштата доколку некои од тие работи не се ставени во надлежност на други републички органи на управата.

Во состав на Секретаријатот за сообраќај е Дирекцијата за патишта.

Член 37

Секретаријатот за стоков промет го следи извршувањето на републичкиот општествен план во поглед на стоковиот промет и ги врши управните работи од републичка надлежност во областа на прометот на стоката и трговските, угостителските и туристичките услуги; се грижи за спроведувањето на прописите за организацијата на трговската, угостителската и туристичката дејност и обезбедувањето на снабдувањето на пазарот, се грижи за спроведувањето на стопанските и управните мерки на пазарот; го обезбедува спроведувањето на прописите за пазаришната инспекција; ги врши и другите управни работи од републичка надлежност во областа на стоковиот промет, доколку некои од тие работи не се ставени во надлежност на други републички органи на управата.

Во состав на Секретаријатот за стоков промет е Пазаришниот инспекторат.

Член 38

Секретаријатот за комунални работи и урбанизам го следи извршувањето на републичкиот општествен план во областа на комуналната и урбанистичката дејност и станбената изградба, и ги врши управните работи од републичка надлежност во областа на комуналните работи, урбанизмот и станбената изградба, доколку некои од тие работи не се ставени во надлежност на други републички органи на управата, ја следи работата на народните одбори, локалните установи и организации по прашањата за комуналните работи, урбанизмот и станбената изградба и му предлага на Извршниот совет преземање на мерки со цел за ускладување на нивната работа; врши анализи за состојбата на комуналната и урбанистичката дејност и станбената изградба во Републиката во целина и за тоа му поднесува извештај на Извршниот совет.

Член 39

Секретаријатот за труд ги врши управните работи од републичка надлежност во областа на трудовите односи, платите, стручните квалификации и стручното образование на работниците и службениците во стопанството, инспекцијата на трудот, посредувањето на трудот, хигиенско-техничката заштита при работењето, социјалното осигурување и ги врши другите управни работи од републичка надлежност во областа на трудот и трудовите односи, доколку некои од тие работи не се ставени во надлежност на други републички органи на управата.

Во состав на Секретаријатот за труд е Инспекторатот на трудот.

Секретаријатот за труд ги врши спрема Бирото за посредување на трудот правата и должностите одредени во чл. 46 од Законот за државната управа, а спрема Комисијата за плати во стопанството правата и должностите одредени во чл. 50 од Законот за државната управа.

Член 40

Секретаријатот за општа управа ги врши управните работи од републичка надлежност во областа на спроведувањето на прописите за организацијата на републичките органи и установи и органите на управата на народните одбори, службеничките односи и стручното образование на службениците на државните органи и установи, инспекцијата на платите, систематизациите на работните места, унапредувањето на државната администрација и административното работење, го следи и го проучува прашањето за создавање и обезбедување на кадри за потребите на државните органи и установи и му дава на Извршниот совет предлози и мислења по овие прашања; ги врши и другите управни работи од републичка надлежност што не спаѓаат во делокруг на другите републички органи на управата.

Секретаријатот за општа управа спрема Хидрометеоролошкиот завод ги врши правата и должностите одредени во чл. 46 од Законот за државната управа.

Член 41

Секретаријатите на Извршниот совет, во рамките на својот делокруг, ги вршат правата и должностите одредени со Законот за државната управа и другите прописи спрема самостојните установи, стопанските здруженија и другите самостојни организации што ги основаат републичките органи или чија дејност се однесува на територијата на Народна Република Македонија.

г) Завод за стопанско планирање и Завод за статистика

Член 42

Заводот за стопанско планирање ја проучува состојбата и развитокот на стопанството, ги обработува и изготвува републичките општествени планови, го следи извршувањето на општествените планови и врши анализи за нивното извршување и ги врши другите управни работи од републичка надлежност во областа на изготвувањето на општествените планови и методологијата на планирањето.

Член 43

Заводот за статистика го организира и остварува собирањето и обработувањето на статистичките податоци, врши стручна координација на статистичката служба во Републиката, објавува статистички податоци и ги

врши другите управни работи од републичка надлежност во областа на собирањето и обработувањето на статистичките податоци.

III. СОВЕТИ И ОРГАНИ НА УПРАВАТА НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ

1) Совети на народните одбори

Член 44

Советите на народните одбори вршат извршни работи од надлежноста на народниот одбор во областа за која се основани.

Советите вршат и одредени управни работи од надлежноста на народниот одбор кога тоа е одредено со закон или друг пропис донесен на основа законско овластување.

Член 45

Советите на народните одбори се основаат, спојуваат и укинуваат и нивниот делокруг се утврдува со статутот на околицата односно општината во согласност со Општиот закон за уредување на општините и околиците, законите за народните одбори и овој закон.

Советите на народните одбори се утврдуваат така што да се обезбеди непречено извршување на работите уредени со прописите на повисоките државни органи, како и прописите на народниот одбор.

Член 46

Во народен одбор на околица совети се основаат за следните области од надлежноста на народниот одбор:

внатрешни работи;
општа управа;
општествен план и финансии;
стопанство;
комунални работи и урбанизам;
труд;
школство;
просвета и култура;
народно здравје;
социјална заштита.

Народните одбори на околиците за една или повеќе гранки во областа на стопанството образуваат посебни совети (селско стопанство, шумарство, индустрија и др.), а можат за една од другите области од претходниот став по потреба да образуваат и два или повеќе совети или еден совет за две или повеќе области.

Член 47

Во народен одбор на општина совети се основаат за следните области од надлежноста на народниот одбор:

општа управа и внатрешни работи;
стопанство;
комунални работи;
станбени прашања;
труд;
школство, просвета и култура;
народно здравје;
социјална заштита.

Народните одбори на општините можат за една област од претходниот став да основаат и два или повеќе совети или еден совет за две или повеќе области.

Член 48

Советите во рамките на својот делокруг се грижат за спроведување на законите и другите прописи на повисоките државни органи како и прописите на народниот одбор; ја следат состојбата и потребите во областите за кои се основани и му предлагаат на народниот одбор донесување на прописи и преземање на мерки за кои народниот одбор е овластен;

ги утврдуваат нацртите на прописите и мерките што ги донесува народниот одбор; вршат надзор над работата на органите на управата на народниот одбор;

претресуваат прашања од општ интерес — за уставите и организациите во соодветната област и му предлагаат на народниот одбор донесување на препораки и преземање на мерки;

издаваат акти и преземаат мерки во поглед на располагањето со општонародниот имот за кои се овластени.

Член 49

Советите издаваат наредби и управни упатства за извршување прописите на народниот одбор, а наредби и упатства за извршување законите и другите прописи на сојузните и републичките органи советите можат да издаваат само кога и доколку за тоа изрично се овластени.

Советите донесуваат решенија во управната постапка, кога за тоа се овластени со закон, уредба или пропис на народниот одбор, како и решенија со кои решаваат одделни прашања односно кога тоа е одредено со прописи. Со пропис на народниот одбор советот може да биде овластен да донесува решенија во управната постапка само по работи во кои се решава по слободна оценка.

Член 50

Советите на народниот одбор работите од својата надлежност ги вршат на основа и во рамките на закон и други сојузни и републички прописи како и прописи на народниот одбор.

Член 51

Во поглед на составот, работењето и овластувањето на советите се применуваат одредбие од законите за народните одбори и другите сојузни и републички закони.

Кога надлежниот совет на народниот одбор го утврдува предлогот на општествениот план, предлогот на буџетот и предлогот на завршната сметка во неговата работа учествуваат со сите права на член на советот и претседателот и потпретседателите на народ-

ниот одбор и претседателите на другите совети на народниот одбор. Со седницата на советот кога се утврдуваат овие предлози раководи претседателот на народниот одбор.

2) Органи на управата на народните одбори

Член 52

Органите на управата на народните одбори на околиите и општините ги вршат управните работи од надлежноста на народниот одбор во областа што им е ставена во делокруг, освен оние управни работи што со закон или пропис донесен на основа законско овластување се ставени во надлежност на народниот одбор, собор на народниот одбор, совет или друг орган на народниот одбор.

Член 53

Органите на управата на народните одбори на околиите и општините се основаат и укинуваат и нивниот делокруг се утврдува со статутот на околијата односно општината или во рамките на статутот со одлука на народниот одбор во согласност со одредбите на овој закон.

Органите на управата на народните одбори на околиите и општините се утврдуваат така што да се обезбеди непреченото извршување на работите уредени со прописите на повисоките органи како и прописите на народниот одбор.

а) Органи на управата на народен одбор на околија

Член 54

Органи на управата на народен одбор на околија можат да бидат: секретаријати, управи, инспекторати, дирекции, управни установи и комисии.

Член 55

Секретаријати се основаат за вршење управните работи од надлежноста на народниот одбор на околијата за одделни или повеќе сродни области на државната управа.

Член 56

Народен одбор на околија ги има следните секретаријати:

- Секретаријат за внатрешни работи;
- Секретаријат за општа управа;
- Секретаријат за финансии;
- Секретаријат за стопанство;
- Секретаријат за комунални прашања и урбанизам;
- Секретаријат за труд;
- Секретаријат за школство, просвета и култура;
- Секретаријат за народно здравје и социјална заштита.

Народните одбори на околиите можат за управните области од претходниот став да основаат два или повеќе секретаријати.

Член 57

Делокругот на секретаријатите се утврдува во согласност со одредбите за делокругот на републичките секретаријати.

Член 58

Секретаријатите, во рамките на својот делокруг, непосредно ги извршуваат законите и другите сојузни и републички прописи, прописите и другите акти на народниот одбор и на неговите совети и се грижат за нивното извршување, како и вршат други права и должности утврдени со овој закон и прописите за надлежноста на секретаријатот.

Секретаријатите непосредно ги извршуваат законите и другите прописи со водење на управна постапка, донесување решенија и други поединечни акти за кои се овластени, а се грижат за извршувањето на прописите особено со следење на нивното извршување од страна на сите органи на управата во соодветната гранка на управата, давање објаснувања за нивната примена, вршење на одредени надзорни права, издавање на стручни упатства за работата на органите на управата на народните одбори на општините и укажување на стручна помош.

Секретаријатите, во рамките на својот делокруг, по барање од совет или кога тоа со прописи е предвидено, подготвуваат нацрти на прописи на народниот одбор и нацрти на прописи на советот, му даваат мислења на советот по нацртите на прописите што другите органи на управата му ги предлагаат на советот а кои се однесуваат на прашања од нивниот делокруг, соработуваат во приготвувањето на прописите и другите акти што ги подготвуваат другите органи на управата на народниот одбор, поднесуваат по своја иницијатива или по барање на советот извештаи, податоци и мислења за извршување на прописите и по други прашања од соодветната гранка на управата и на установите и самоуправните организации по нивно барање или по заклучок на соодветниот совет на народниот одбор им укажуваат стручна помош во организирањето на службата од нивниот делокруг.

Член 59

Управи се основаат за вршење на одредени управни работи што бараат посебна организирана служба и самостојност во вршењето на работите.

Управата, во рамките на својот делокруг а на начинот одреден во став 2 од претходниот член, непосредно ги извршува прописите и другите акти на народниот одбор и неговите совети, како и законите и другите прописи на повисоките државни органи, се грижи за нивното извршување и врши други права и должности утврдени со прописите.

Управи можат да се основаат и во состав на секретаријат на народниот одбор за вр-

шење на одредени управни работи од делокругот на секретаријатот.

Член 60

Инспекторати се основаат кога тоа е одредено со сојузен или републички пропис а за вршење непосреден надзор над извршувањето на законите и другите прописи од уставите, организациите и граѓаните.

Инспекторатот има положба, овластувања и должности на управа.

Член 61

Инспекторат се основа во состав на секретаријат доколку со сојузен или републички пропис не му е дадена положба на самостоен орган на управа.

Инспекторатот е должен на секретаријатот под чиј надзор се наоѓа да му поднесува извештај за извршувањето на инспекциската служба.

Во согласност со сојузен или републички пропис службата на инспекцијата можат да ја вршат и овластени службеници на секретаријатот.

Член 62

Народните одбори можат за контрола над извршувањето на службите што самостојно ги уредуваат со свој пропис да организираат служба на инспекцијата на начинот одреден во став 3 од претходниот член.

Член 63

Дирекции се основаат за вршење одредени управни работи и со нив сврзаните стопански работи, кога вршењето на овие работи бара посебна организациона служба и самостојност во вршењето на службата и работењето.

Дирекциите во вршењето на управните работи имаат положба, овластувања и должности на управа.

Со статутот на околицјата или во рамките на статутот со одлука на народниот одбор на дирекцијата може да и' се даде својство на правно лице.

Член 64

Управните установи (завод, уред, биро и сл.) проучуваат и испитуваат односно стручно обработуваат прашања од одредена област и подготвуваат материјали за потребите на народниот одбор како и за потребите на сојузните и републичките органи на управата.

На управна установа со закон, уредба, статутот на околицјата или во рамките на статутот со одлука на народниот одбор може да и се довери покрај стручни и вршење на други управни работи. Во вршење на тие управни работи управната установа има овластувања и должности на управа, доколку со закон, уредба, статут на околицјата или во рамките на статутот со одлука на народниот одбор не е инаку одредено.

Член 65

Во народен одбор на околицја постојат следните управни установи:

Завод за план;

Завод за статистика;

Уред за катастар.

Народниот одбор, согласно одредбите на овој закон, може да основа и други управни установи.

Член 66

Заводот за план ги врши стручните работи во врска со подготвувањето на годишните и перспективните планови на околицјата и општините од подрачјето на околицјата, го следи извршувањето на тие планови а на советот за план и финансии и на народниот одбор му поднесува анализа за извршувањето на планот и му дава на советот мислења и предлози за преземање мерки во поглед на извршувањето на планот.

Заводот за статистика собира статистички податоци и стручно ги обработува овие податоци за потребите на народниот одбор на околицјата и народните одбори на општините од подрачјето на околицјата, како и за потребите на сојузните и републичките органи.

Уредот за катастар ги врши управните работи од надлежноста на народниот одбор на околицјата во областа на катастарот.

Член 67

Комисии се основаат за вршење одредени управни работи што се од интерес за два или повеќе органи на управата или спаѓаат во делокруг на одделен орган на управата на народниот одбор на околицјата, а по својата природа бараат колективно решавање.

Комисиите имаат положба, овластувања и должност на управа, доколку со овој закон или статутот не е инаку одредено.

Комисијата е колегијално тело и работите од својата надлежност ги врши на седници.

Секретаријатот во чиј општ делокруг претежно спаѓаат работите од надлежноста на комисијата обезбедува стручна и административна служба за комисијата и ги извршува нејзините заклучоци.

Член 68

Секретаријатите и другите самостојни органи на управата можат самостојно да издаваат стручни упатства (инструкции) и да даваат објаснувања за применување прописите на народниот одбор и на неговите совети.

Секретаријатите можат да издаваат управни упатства (упатства) за извршување прописите на народниот одбор кога за тоа се овластени со самиот пропис на народниот одбор.

Секретаријатите со закон или одлука на народниот одбор можат да бидат овластени во итни случаи, со согласност на претседателот на народниот одбор да донесуваат наредби по одредени прашања.

Во управната постапка и при решавање на одделни конкретни прашања како и во други случаи предвидени со прописи органите на управата донесуваат решенија.

б) Органи на управата на народен одбор на општина

Член 69

За вршење на управните работи од надлежноста на народен одбор на општина се образува секретаријат на народниот одбор на општината како единствен орган на управата на народниот одбор на општината.

Управните работи од надлежноста на народниот одбор на општината во областа на финансиите ги врши управа за приходи, како орган на управата во состав на секретаријатот на народниот одбор на општината.

Со работата на секретаријатот непосредно раководи секретарот на народниот одбор на општината.

Член 70

Во народните одбори на општините, со поголем обем и сложеност на работите можат за одделни управни области или за повеќе сродни управни области да се основаат како органи на управата одделенија, отсеци, управи, инспекторати, дирекции, управни установи и комисии, а во одделни општини можат да се основаат и секретаријати.

Инспекторатите можат да се основаат само кога тоа е одредено со сојузен или републички пропис.

Член 71

Органите на управата на народен одбор на општина донесуваат решенија во управната постапка и по одделни конкретни прашања, како и во други случаи предвидени со прописи.

в) Внатрешна организација на органите на управата на народните одбори

Член 72

Внатрешните организациони единици во органите на управата на народен одбор на околија и народен одбор на општина се образуваат со оглед на природата и обемот на работите, карактерот на службата, бројот на службениците и потребите за раководење со соодветните работи.

Член 73

Внатрешни организациони единици на орган на управата на народен одбор на околија можат да бидат одделенија, отсеци и реферати.

Со статутот или во рамките на статутот со одлука на народниот одбор можат на одделенијата, самостојните отсеци и управи во рамките на одделен секретаријат да им се дадат управни овластувања за вршење одредени управни работи од надлежноста на секретаријатот.

Член 74

Внатрешни организациони единици на орган на управа на народен одбор на општина можат да бидат отсеци и референти.

Со статутот или во рамките на статутот со одлука на народниот одбор можат на отсеците и управите во рамките на одделен секретаријат да им се дадат управни овластувања за вршење одредени управни работи од надлежноста на секретаријатот.

Во поглед внатрешната организација на секретаријатите на народните одбори на општините од член 70 на овој закон важат одредбите од претходниот член.

Член 75

Во поглед организацијата и работата на органите на управата на народните одбори на општините сходно се применуваат одредбите од овој закон што се однесуваат на органите на управата на народните одбори на околиите.

IV. НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА СОВЕТИТЕ И ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ

Член 76

Покрај правата и должностите утврдени со Законот за државната управа, републичките органи на управата и републичките совети во рамките на својот делокруг ги вршат правата и должностите утврдени со законите за народните одбори и другите закони во поглед надзорот над законитоста на работата на народните одбори, нивните совети и органи на управата.

Член 77

Државните секретаријати, секретаријатите на Извршниот совет и другите републички самостојни органи на управата и секретаријатите на републичките совети имаат право и должност да ги укинуваат и поништуваат незаконитите акти на советите и органите на управата на народните одбори на околиите, како и право и должност да ги задржуваат од извршување незаконитите акти на народните одбори и да му предлагаат на Извршниот совет укинување и поништување на тие акти.

Републичките органи на управата во состав на државните секретаријати, на републичките совети и на секретаријатите на Извршниот совет можат само да ги задржуваат од извршување незаконитите акти на советите и органите на управата на народните одбори на околиите и на соодветниот државен секретаријат односно секретаријатот на Извршниот совет и секретаријатот на републичкиот совет, да му предложат укинување и поништување на задржаните акти.

Член 78

Правата и должностите утврдени со законите за народните одбори и другите закони во поглед законитоста над работите на органите на управата и советите на народен одбор на општина ги вршат секретаријатите на народниот одбор на околицата во рамките на својот делокруг.

Управите и другите органи во рамките на секретаријат на народен одбор на околица можат само да ги запираат незаконитите акти на органите на управата на народните одбори на општините, донесени вон управната постапка и да му предлагаат на надлежниот секретаријат укинување и поништување на таквите акти.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 79

Се укинуваат Државниот секретаријат за работи на стопанството, Државниот секретаријат за работи на општата управа и буџетот, Советот за просвета, Советот за народно здравје и социјална заштита, Управата за шумарство, Управата за земјоделство, Управата за ветеринарна служба, Управата за порои и Управата за инвестициона изградба.

Член 80

Во надлежност на Државниот секретаријат за работи на финансиите се пренесуваат сите работи од областа на финансиите и финансискиот надзор од досегашната надлежност на Државниот секретаријат за работи на стопанството и Државниот секретаријат за работи на општата управа и буџетот, како и работите што се однесуваат на имовните односи во поглед на земјиштата и евиденцијата и заштитата на општонародниот имот од досегашната надлежност на Државниот секретаријат за работи на стопанството.

Другите работи од досегашната надлежност на укинатите државни секретаријати ги вршат секретаријатите на Извршниот совет согласно делокругот утврден со овој закон.

Работите од досегашната надлежност на укинатиот Совет за просвета и Совет за народно здравје и социјална заштита ги вршат републичките совети и другите републички органи на управата согласно делокругот утврден со овој закон.

Работите од досегашната надлежност на укинатите управи ги вршат секретаријатите на Извршниот совет согласно делокругот утврден со овој закон.

Извршниот совет со уредба поблиску ќе пропише на кои републички органи на управата преминуваат работите на укинатите органи на управата, а за одделни работи од делокругот на укинатите органи на управата може да основа и посебен орган на управата за кои е овластен со Законот за државната управа.

Член 81

Се овластува Извршниот совет со уредба да пропише кои управни работи од досегашната негова надлежност регулирани со републички прописи се пренесуваат во надлежност на државните секретаријати, советите и секретаријатите на Извршниот совет. Со оваа уредба, а во согласност со одредбите на Законот за државната управа можат на овие органи да им се пренесат и овластувањата за донесување на прописи што со републичките закони му се дадени на Извршниот совет.

Член 82

Управата за метеоролошка и хидролошка служба станува Хидрометеоролошки завод.

Управата за патишта, патен и езерски сообраќај станува Дирекција за патишта.

Финансиската инспекција станува Финансиски инспекторат.

Инспекцијата на трудот станува Инспекторат на трудот.

Инспекцијата на пазариштата станува Пазаришен инспекторат.

Инспекцијата за парни котли станува Инспекторат за парни котли.

Рударско-металургиската инспекција станува Рударско-металургиски инспекторат.

Градежната инспекција станува Градежен инспекторат.

Електро-енергетската инспекција станува Електро-енергетски инспекторат.

Член 83

Комисијата за верски прашања, Комисијата за физичка култура и Комисијата за селско-стопанскиот земјишен фонд се под непосреден надзор на Извршниот совет.

Стручната и административната служба за Комисијата за физичка култура ја врши Секретаријатот на Советот за култура, а за Комисијата за селско-стопанскиот земјишен фонд Државниот секретаријат за работи на финансиите.

Член 84

Се основа Совет за комунални работи и урбанизам како стручен совет на Извршниот совет.

Извршниот совет ќе го одреди составот и ќе го пропише делокругот на Советот за комунални работи и урбанизам.

Стручната и административната служба за Советот за комунални работи и урбанизам ја врши Секретаријатот за комунални работи и урбанизам.

Член 85

Извршниот совет со свој пропис ќе одреди кои државни секретаријати и републички совети односно секретаријати на Извршниот совет ќе ги вршат правата и должности одредени во Законот за државната управа спрема постојните комисии и други републички

органи на управата за кои со овој закон не е тоа одредено.

Извршниот совет ќе ги одреди републичките органи на управата што ги вршат правата и должностите одредени со закони и други прописи спрема установите основани од републичките органи.

Член 86

Извршниот совет:

1) ќе го одреди денот кога претстануваат со работа републичките органи на управата и републичките совети укинати со овој закон и кога почнуваат со работа републичките органи на управата и републичките совети основани со овој закон;

2) ќе изврши пренос на непотрошените средства во претсметките на укинатите републички органи на управата и републичките совети врз републичките органи на управата и републичките совети на кои преминуваат работите од нивната надлежност и распоредот на тие средства;

3) ќе го регулира пренесувањето на правата и обврските на укинатите републички органи на управата и републичките совети и распределбата на нивниот инвентар;

4) ќе одреди орган што ќе изврши распоред на службениците на републичките органи на управата и републичките совети укинати со овој закон;

5) ќе го одреди начинот на примопредавањето на несвршените предмети на укинатите републички органи на управата и републичките совети и ќе ги регулира другите прашања во врска со укинувањето на тие органи;

6) ќе одреди рок за сообразување на органите на управата и советите на народните одбори со одредбите на овој закон.

Член 87

До донесувањето на прописи и други акти предвидени со овој закон сите постојни републички органи на управата, освен оние што се укинуваат со овој закон продолжуваат со работа согласно прописите што ја уредуваат нивната положба и надлежност.

До донесувањето на уредби за организацијата на одделните совети, делокругот на советите и секретаријатите на советите се одредува според постојните прописи, доколку овие прописи не се во спротивност со одредбите на овој закон. До донесување на овие уредби советите можат да пренесуваат одделни работи од својот делокруг на секретаријатот на советот, како и да преземаат во свој делокруг одделни работи од делокругот на секретаријатот на советот.

Член 88

До почнувањето со работа на републичките совети Извршниот совет ќе го одреди бројниот состав на советите и ќе ги одреди установите и организациите што избираат свои претставници во овие совети, како и ќе именува претседател и соодветен број членови во советите. Во истиот рок и установите и организациите ќе изберат соодветен број членови на советите.

За спроведување одредбата на став 1 од член 14 на овој закон половината членови на новообразуваните републички совети ќе се изберат односно именуваат за една година. Извршниот совет ќе одреди кои установи и организации во новообразуваните републички совети своите претставници ги избираат за една година како и на кои членови што Извршниот совет ги именува им истекнува мандатот за една година.

Член 89

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат сите прописи што се во спротивност со неговите одредби.

Член 90

Овој закон влегува во сила осмиот ден по неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

108.

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО УЧЕСТВО НА ГРАЃАНИТЕ ВО ОТСТРАНУВАЊЕТО НА ОПШТА ОПАСНОСТ

На основа чл. 71 т. 11 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, се прогласува Законот за задолжително учество на граѓаните во отстранувањето на општа опасност, што го усвои Народното собрание на Народна Република Македонија на седницата на Републичкиот собор одржана на 23 и 24 мај 1956 година.

У. бр. 8

29 мај 1956 година

Скопје

Претседател
на Народното собрание, Лазар Колишевски, с. р.

Претседател
на Извршниот совет, Љупчо Арсов, с. р.

ЗАКОН ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО УЧЕСТВО НА ГРА- ЃАНИТЕ ВО ОТСТРАНУВАЊЕТО НА ОПШТА ОПАСНОСТ

Член 1

Ако постои опасност од настапување на елементарни непогоди или други општоопасни настани, сите државни органи, што се надлежни за работите на обезбедувањето и заштитата на животот и здравјето на луѓето односно сигурност на имотот, се должни да ги преземат и организираат сите превентивни мерки што се потребни за отстранување на опасноста.

Член 2

Во случај на општа опасност за поголем број луѓе или опасност за имот во поголем обем поради елементарни непогоди и други општоопасни настани, како што се: поплави, пожари, снежни намети, лавини, одронување на земјишта, земјотреси, експлозии, сообраќајни несреќи, епидемии, појави на билни штетници и слични појави, сите за работа способни лица од 18 до 55 години од одредено подрачје, се должни да учествуваат во отстранување на опасноста.

Член 3

Физички и правни лица, сопственици или држатели на технички справи, запреги, алати и материјали потребни за отстранување на опасност, се должни тие да му ги стават на располагање на надлежниот орган доколку по оценка на надлежниот орган не им се потребни за сопствена заштита.

Член 4

Сите лица задолжени по овој закон да учествуваат во отстранување на опасноста, се должни да се јават на повик од надлежниот орган, односно потребните средства да му ги стават на располагање на органот што раководи со работите за отстранување на опасноста и да постапуваат по неговите наредби.

Член 5

Органот што раководи со отстранување на опасноста е овластен да презема нужни мерки за обезбедување на животот и здравјето на загрозените лица и за обезбедување на загрозениот имот.

Сопствениците на недвижностите на кои се врши отстранување на опасноста и сопствениците на околните недвижности се должни да дозволат на нивниот имот да се преземаат сите технички мерки што ги наредува органот кој раководи со отстранување на опасноста, како што се: евакуација, делумно или потполно рушење на објекти, отстранување на материјали, сечење стебла и слични мерки наредени сообразно со техничките правила за отстранување опасности.

Член 6

Лицата што поради учество во отстранување на опасност согласно одредбите на овој закон претрпеле оштетување на техничките средства, запреги, алати и материјали, имаат право на надоместување на штетата.

Сопствениците на недвижностите што не биле загрозени од опасностите, а им се нанесени штети поради преземање на технички мерки наредени од органот што раководи со отстранувањето на опасноста, имаат право на надоместување на стварно причинетата штета.

Надоместувањето на штетата од претходните ставови се остварува според прописите што ќе ги донесе Извршниот совет.

Член 7

Примената на одредбите од овој закон за одделни случаи се одредува со наредба од Државниот секретар за внатрешни работи. Со наредбата се одредува и подрачјето за кое се однесува таа, како и органот што ќе раководи со отстранувањето на опасноста.

Примена на одредбите од овој закон на подрачјето на околија може во итни случаи да нареди и претседателот на народниот одбор на околијата, а во подрачјето на општина претседателот на народниот одбор на општината, кои се должни за донесената наредба да го известат во рок од 24 часа Државниот секретар за внатрешни работи.

Државниот секретар за внатрешни работи може одделни наредени мерки да измени или дополни.

Член 8

Физичкото лице кое без оправдани разлози не се јави на повик од надлежниот орган да учествува во отстранување на опасноста, или кое во текот на отстранувањето на опасноста не се повикува на наредбите од органот што раководи со отстранувањето на опасноста или кое не ги стави на располагање своите технички справи, запреги, алат или материјал, ќе се казни за прекршок со парична казна до 10.000 динари или со затвор до 30 дена, доколку дејството не претставува кривично дело.

Правното лице што не ги стави на располагање техничките справи, запреги, алат и материјали за отстранување на опасноста, ќе се казни за прекршок со парична казна до 200.000 динари.

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок и раководниот службеник, односно одговорното лице на правното лице, што не ќе постапи по одредбите од овој закон за ставање на располагање на техничките справи, алати, запреги и материјали.

Член 9

Поблиски прописи за извршување на овој закон, како и прописи за организирање работите околу отстранувањето на опасностите донесува Извршниот совет.

Член 10

Овој закон влегува во сила осмиот ден по неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Огласен дел**РЕГИСТРАЦИИ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ**

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Гевгелска околина, бр. 10043 од 4-I-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 254, рег. бр. 254, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Младен (Денко) Илиев Чавдаров, со седиште во с. Богданци. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Младен (Денко) Илиев Чавдаров. (420)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината „Кисела Вода“ — Скопје, бр. 3218/56 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 19, занаетчискиот дуќан под фирма: Аутолимар Марко Петровиќ, со седиште во Скопје, ул. „347“ бр. 30. Предмет на работата на дуќанот е: аутолимарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Марко Петровиќ. (129)56

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп бр. 18085 од 28 јули 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 226 занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнација Пецо Котески, со седиште во Прилеп, ул. „Ленин“ бр. 138. Предмет на работата на дуќанот е: фурнијски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Пецо Котески. (682)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 19125 од 5 мај 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 227, занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Борис Димитровски, со седиште во Прилеп, ул. „И. Присајгинка“ бр. 32. Предмет на работата на дуќанот е: ковачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Димитровски. (683)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп бр. 6256 од 20 август 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 228 занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија Киро

Мојсовски, со седиште во Прилеп, ул. „Бл. Крстечак“ бр. 3. Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Мојсовски. (684)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 8379 од 13 јули 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 229 занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Ката Самарциоска, ул. „Илка Присојганка“ бр. 40. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на женски алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ката Самарциоска. (685)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп бр. 9942 од 18 август 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 230, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Ленче Спиркоска, со седиште во Прилеп ул. „Битолска“ бр. 14. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на женски алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ленче Спиркоска. (686)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 7659 од 1 септември 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 231, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Стефка Попоска, со седиште во Прилеп, ул. „Бр. Николоски“ бр. 25. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на женски алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стефка Попоска. (687)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Штип бр. 3136 од 30 јули 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 248, рег. бр. 248, занаетчискиот дуќан под фирма: Табак Митко Николов Ушиноски, со седиште во Штип, ул. „Никола Нехтенин“ бр. 4. Предмет на работата на дуќанот е: обработка на кожи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Митко Николов Ушиноски, (688)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината Прилеп бр. 12768 од 12 септември 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 233, рег. бр. 233, занаетчискиот дуќан под фирма: Содавода Михајло Андонов Чешлароски, со седиште во Прилеп, ул. „Илинденска“ бр. 16. Предмет на работата на дуќанот е: производство на сода-вода и други безалкохолни пијалаци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Михајло Андонов Чешлароски. (689)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп бр. 6920 од 13 јули 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 232, рег. бр. 232, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Блага Атанасоска, со седиште во Прилеп, ул. „Трајко Сандански“ бр. 4. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на женски алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Блага Атанасоска. (690)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Прилеп, бр. 5825 од 15 септември 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 234, рег. бр. 234, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Димко Тодоров Тасески, со седиште во Прилеп. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димко Тодоров Тасески. (691)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Охридска околија бр. 170 од 12 септември 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 246, рег. бр. 246, занаетчискиот дуќан под фирма: Казанџија Велешки Николов Димитрија, со седиште во Кичево, ул. „Охридска“ бр. 5. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на казани.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Велешки Николов Димитрија. (692)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината Прилеп, бр. 10974 од 19 септември 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 237, рег. бр. 237, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблебиџија Халит Салим Идризи, со седиште во Прилеп, ул. „Гуро Ѓаковиќ“ бр. 18. Предмет на работата на дуќанот е: печење и продавање на леблебија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Халит Салим Идризи. (693)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината Прилеп, бр. 12260 од 15 септември 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници, на страна 235, рег. бр. 235, занаетчискиот дуќан под фирма: Молер Васил Г. Кососки, со седиште во Прилеп, ул. „Иво Рибар Лола“ бр. 52. Предмет на работата на дуќанот е: молерски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Васил Г. Кососки. (694)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината Прилеп, бр. 6934 од 15 септември 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 236, рег. бр. 236, занаетчискиот дуќан под фирма: Шивачка Мита Лазарова Топчиева, со седиште во Прилеп, ул. „Лазо Филиповски — Лавски“ бр. 30. Пред-

мет на работата на дуќанот е: шиене на женски алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Мита Лазарова Топчиева. (695)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Градската општина — Прилеп, бр. 19528 од 1 јануари 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 238, рег. бр. 238, занаетчискиот дуќан под фирма: Гајдаџија Методија Николов Сурлаџиоски, со седиште во Прилеп, ул. „Орце Николов“ бр. 7. Предмет на работата на дуќанот е: изработка на гајди и други народни инструменти.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Методија Николов Сурлаџиоски. (696)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината Титов Велес, бр. 169 од 20 септември 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 452, рег. бр. 445, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Асан Еминовски, со седиште во Титов Велес, ул. „Превалец“. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Асан Еминовски. (697)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Дебарска околија, бр. 11460 од 20 мај 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 325, рег. бр. 180, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија Фаик Самарџиу, со седиште во Дебар. Предмет на работата на дуќанот е: фурниџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фаик Самарџиу. (699)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината Гостивар, бр. 57 е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 55, рег. бр. 394 занаетчискиот дуќан под фирма: Колар Селмани Неимов Раим, со седиште во с. Чегране. Предмет на работата на дуќанот е: коларски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Селмани Неимов Раим. (700)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината Титов Велес, бр. 18517 од 12 октомври 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 457, рег. бр. 450, занаетчискиот дуќан под фирма: Прецизно механичарска работилница на Симон И. Мајсторов, со седиште во Титов Велес, ул. „Димо Х. Димов“ бр. 2. Предмет на работата на дуќанот е: прецизно механичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Симон И. Мајсторов. (701)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината Титов Велес, бр. 18518 од 12 октомври 1955 год. е запишан во регистарот на за-

наетчиските дуќани и работилници на страна 458, рег. бр. 451, занаетчискиот дуќан под фирма: Механичар Димитар И. Мајсторов, со седиште во Титов Велес, ул. „Димо Х. Димов“ бр. 2. Предмет на работата на дуќанот е: механичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар И. Мајсторов. (702)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината Титов Велес, бр. 18519 од 12 октомври 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 459, рег. бр. 452 занаетчискиот дуќан под фирма: Механичар Тодор И. Мајсторов, со седиште во Титов Велес, ул. „Димо Х. Димов“ бр. 2. Предмет на работата на дуќанот е: механичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тодор И. Мајсторов. (703)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината Титов Велес, бр. 10981 од 12 октомври 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 455, рег. бр. 448, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар Трајан Војниџалиев, со седиште во Титов Велес, ул. „29 ноември“ бр. 3. Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајан Војниџалиев. (704)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината Титов Велес бр. 12071 од 12 октомври 1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 456, рег. бр. 449 занаетчискиот дуќан под фирма: Опиначар Бошко А. Нацев, со седиште во Титов Велес, ул. „Сараевска“ бр. 2. Предмет на работата на дуќанот е: правење и продавање на опинци.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бошко А. Нацев. (705)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Титов Велес, бр. 11321 од 12 октомври 1955 година е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 454, рег. бр. 447, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач Спасе И. Петров, со седиште во Титов Велес, ул. „Пајак Планина“ бр. 3. Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Спасе И. Петров. (706)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Титов Велес бр. 10583 од 12-X-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 453, рег. бр. 446, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Вангел Солев, со седиште во Титов Велес, ул.

„Димитар Влахов“ бр. 125. Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Вангел Солев. (707)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Општината — Титов Велес бр. 12011 од 15-X-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 460, рег. бр. 453, занаетчискиот дуќан под фирма: Слаткар Шакир Абдиев Чакар, со седиште во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ бр. 28. Предмет на работата на дуќанот е: изработка и продажба на слатки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шакир Абдиев Чакар. (708)

На основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Дебарска околија, бр. 8343 од 8-IX-1954 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 319, рег. бр. 175, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурадија Диша Малиќ Мунир, со седиште во Дебар. Предмет на работата на дуќанот е: кондураџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Диша Малиќ Мунир. (709)

На основа дозволата од Советот за стопанство и комунални работи при НО на Општина с. Жеровјане — Тетовско, бр. 302 од 12-X-1955 год. е запишан во регистарот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 1, рег. бр. 1 занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Абдулмецит Нуредина Максоти, со седиште во с. Радиовце. Предмет на работата на дуќанот е воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абдулмецит Нуредина Максоти. (710)

СОДРЖИНА

- | | |
|---|-----|
| 107. Указ за прогласување на Законот за органите на управата во Народна Република Македонија | 233 |
| Закон за органите на управата во Народна Република Македонија | 233 |
| 108. Указ за прогласување на Законот за задолжително учество на граѓаните во отстранувањето на општа опасност | 244 |
| Закон за задолжително учество на граѓаните во отстранување на општа опасност | 245 |